



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 14 септември 1970

Скопје

Број 23

Год. XXVI

Преплатата за 1970 година изнесува 100 динари. Овој број чини 2 динари. Жигот сметка бр. 401-1-16

173.

Врз основа на член 32 а во врска со член 20 од Законот за театрите и другите сценско-уметнички установи („Службен весник на СРМ“ бр. 16/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОР НА ФИЛХАРМОНИЈАТА НА СР МАКЕДОНИЈА

I. Се именува за вршител на должност директор на Филхармонијата на СР Македонија АНГЕЛ ШУРЕВ.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 15-15-2014/1
28 јули 1970 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Кесите Богоев, с. р.

КОНКУРСИ

Врз основа на членот 22 од Статутот на Монтажно-инсталатерското претпријатие „НАПРЕДОК“ — Горче Петров, Деловниот одбор на претпријатието

распишува

КОНКУРС

за пополнување на работните места во Службата — припрема, план и анализа и тоа:

Шеф на службата

— да е дип. инженер од градежна или електро насока со работен стаж над три години; или техничар од градежна или електро насока со работен стаж над пет години на раководни работни места;

Техничар-калкулант

— да е градежен техничар од хидро насока со работен стаж над три години;

Техничар-калкулант

— да е електро-техничар со работен стаж над 3 години;

Техничар-калкулант

— да е машински техничар насока градба со работен стаж над 3 години;

Планер-аналитичар

— да е дип. економист со работен стаж над 3 години; економист со работен стаж над 3 години; или со економски техникум со работа на материјална план и анализа над 10 години.

Почетните основи за сите работни места според Правилникот за распределба на личните доходи.

Молбите со кус опис за движењето на работата се поднесуваат до Деловниот одбор со ознака „за конкурс“.

Конкурсот останува отворен до пополнувањето на работните места.

(1313)

Конкурсната комисија назначена од Советот во потесен состав на Медицинско-педагошкото советување — Скопје,

распишува

КОНКУРС

за две работни места — лекари и тоа:

1. НЕУРОПСИХИЈАТАР

2. ПЕДИЈАТАР

Услови: Кандидатите да имаат завршена специјализација. Предимство имаат кандидати со искуство во областа на социјалната медицина.

Личен доход според Правилникот за распределба на личните доходи на работниците на Советувалиштето.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Кон молбата кандидатот треба да приложи:

1. документ за стручна подготовка,

2. потврда за движењето во службата.

Некомплетирани документи нема да се земаат во разгледување.

(1314)

Советот на факултетот на Природно-математичкиот факултет — Скопје, врз основа на членовите 130, 131, 133, 138 и 150 од Законот за високото образование на СРМ

распишува

КОНКУРС

I. За избор на:

а) 1 наставник во звањето редовен професор, вонреден професор, виш предавач, доцент или предавач за предметот веројатност и статистика при Математичкиот институт;

б) 5 асистенти при Математичкиот институт;

в) 6 асистенти или стручни соработници за експериментална физика и 1 асистент за теоретска физика;

г) 12 асистенти или стручни соработници при Хемискиот институт;

д) по 1 асистент при Ботаничкиот завод и Физиолошкиот завод;

е) 1 асистент по предметот геоморфологија;

е) 1 асистент по предметот геологија.

II. За преизбор на:

а) 1 асистент при Математичкиот институт

б) 1 асистент при Ботаничкиот завод;

в) 1 стручен соработник при Ботаничкиот завод;

г) 1 стручен соработник при Хемискиот институт.

Право на учество на конкурсот имаат:

— за раб. место под а) од точ. I, лица со завршен природно-математички факултет и да ги исполнуваат другите услови од чл. 130, 131 и 133 од споменатиот закон.

— за раб. места под в) од точ. I, лица со завршен природно-математички факултет или со завршена физика на техничките факултети,

— за раб. места под г) лица со завршен природно-математички факултет освен за 3 кандидати кои ќе бидат примени и со завршен технолошки факултет,

— за сите други работни места, лица со завршен природно-математички факултет.

Пријавите таксирани со еден динар, останатите документи и научни и стручни трудови (доколку такви има) по еден примерок, да се достават до архивата на Природно-математичкиот факултет — Скопје.

За кандидатите кои ќе конкурираат за работно место асистент, посебен услов е познавање на еден странски јазик (англиски, германски, француски или руски), што ќе го докажат со уверение од соодветните катедри при Филозофскиот факултет — Скопје. Уверението се поднесува со пријавата на конкурсот и без него пријавата на кандидатот нема да биде разгледана.

Конкурсот трае до 15. X. 1970 година. (1315)

Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика.

распишува

КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. еден референт во групата за здравство,
2. еден републички санитарен инспектор,
3. еден виши санитарен техничар.

УСЛОВИ:

под точките 1 и 2 завршен медицински факултет, положен стручен испит и 3 години работна практика, под точката 3 — виша стручна подготовка (здравствен техничар) и положен стручен испит.

Личниот доход се определува според Правилникот за распределба на средствата на Секретаријатот.

Кон молбата потребно е да се поднесат документи, според Законот за работни односи.

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето. (1467)

ХОТЕЛСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАКЕДОНИЈА-ТУРИСТ“ — СКОПЈЕ

ул. М. Пијаде бр. 12

врз основа на Правилникот за начинот и постапката за отстапување на изградба инвестициони објекти и работи „Службен лист на СФРЈ“ бр. 28/67 година

распишува

КОНКУРС

за подобност на претпријатијата што ќе учествуваат во наддавањето преку прибирање на понуди за изградба на објекти и работи во регионот на „Отешево“ и тоа:

1. ТУРИСТИЧКА НАСЕЛБА

1. Пристапни патишта и паркинг плацеви
2. Надворешен водовод,
3. Канализација — надворешна,
4. Трансформатори — трансостаници,
5. Внатрешен развод — електрика,
6. Колтикултурно уредување,
7. Ресепција,
8. Бунгалови „Б“ 5,
9. Бунгалови „А“ 10,
10. Павилион хотел тип „Ц“ — 4,
11. Ресторан,
12. Санитарен чвор — 3,
13. Универзална продавница,
14. Настрешници за готвење — 2,
15. Бутанска станица,
16. Уредување на кејот и оградување на кампот,
17. Настрешница — видиковац,
18. Отворени тушеви — 10,
19. Јавни чешми — 8,
20. Клути за седење 20, и
21. Саксии за цвеќе

II. КОМПЛЕКС „ЈУГОСЛАВИЈА — КОЗАРА“

1. Хотел „Депанданс“ и мазутара — котларница и ресторан,

III. СПОРТСКИ ЦЕНТАР

1. Централна плажа со кабини,
2. Игралиште за тенис,
3. Игралиште за одбојка — 2, и
4. Миниголф.

Ориентационата вредност на наведените објекти — работи изнесува 25.000.000 динари.

Рокот за извршување на работите е 1. V. 1971 година, освен за објектот вила „Југославија“ кој е 1. III. 1971 година.

Наддавањето по пат на прибирање понуди ќе се одржи на 10. X. 1970 година (петок) во 10 часот во просториите на дирекцијата Гранд-хотел „Скопје“ — Скопје.

Понудите во запечатени коверти треба да се достават (Со ознака за наддавање) до Комисијата, по пошта, на горната адреса или да се предадат лично.

Неблаговремено пристигнатите понуди, по пошта, или предадени лично, како и понудите без потполна документација (решение за регистрација на дејноста на претпријатието, полномошно на застапникот и др.) нема да се земат предвид.

Во наддавањето имаат право да учествуваат сите организации кои се регистрирани за вршење на дејноста во која спаѓаат работите што се предмет на ова наддавање.

Учесниците во наддавањето можат да поднесат посебно понуди за објектите, инсталациите и патиштата, со тоа што цената за работите да биде фиксна — „клуч на рака“.

За резултатите од наддавањето, учесниците, ќе бидат известени писмено најдоцна во рок од 15 дена од денот на одржаното наддавање.

Гарантниот рок на работите е две години и трае од денот на техничкиот прием.

Инвестиционо-техничката документација како и посебните услови за наддавањето учесникот ги добива и потпишува кај инвеститорот — дирекција Гранд-хотел „Скопје“, во Скопје.

За евентуални појаснувања понудувачите можат да му се јават директно на инвеститорот, проектантите или на телефон 33-757 или 24-219.

ХОТЕЛСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАКЕДОНИЈАТУРИСТ“ — СКОПЈЕ

(1468)

Работничкиот совет на КОНФЕКЦИОНАТА ФАБРИКА „ПРОГРЕС“ — Скопје

распишува

КОНКУРС

за прием на 5 приправници

1. еден со високо образование — завршен економски факултет
 2. еден со високо образование — технолошко-текстилен факултет (конфекциски смер)
 3. еден со средно техничко училиште (конфекциски смер)
 4. две со средно економско училиште.
- Покрај молбите кандидатите треба да ги достават и следните документи:
- Диплома — свидетелство за завршено соодветно образование
 - Лекарско уверение
 - Потврда од Заводот за запослување дека е пријавен како незапослен
 - Уверение дека не е осудуван и дека не е под истрага
 - За мажи потврда за регулирање на воената обврска.

Личниот доход според Правилникот за при-
правници.

Конкурест останува отворен до пополнувањето
на работните места.

Комплетните документи се доставуваат до ОП-
ШТИОТ СЕКТОР НА ФАБРИКАТА.

Некомплетираните документи не се земаат
предвид.

(1466)

Советот на училиштето при Централното основ-
но училиште „Никола Карев“ — Крушево

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за исполнување на работното место:

— Наставник по математика.

Услови: Завршена ПА — соодветна група.

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до Советот на училиштето 15 дена по објаву-
вањето на конкурсот.

Од Советот на училиштето (1465)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I

Општинскиот суд Скопје I, ги известува сите
заинтересирани физички и правни лица, дека во
спорот за сопственост, што се води пред овој суд
под II. бр. 3388/69 година, по тужбата на Роса Се-
ковска и др. од Скопје, против Јован Натиќ, со не-
позната адреса, за привремен застапник го одредува
Александар Паковски, адвокат од Скопје. Тој туж-
бениот ќе го застапува во постапка пред судот, сè
додека тој или неговиот полномошник не се јават
пред судот, односно додека органот на старател-
ството не го известува судот дека поставил старател.

Од Општинскиот суд Скопје I, II. бр. 3388/69.

(58)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ОХРИД

При овој суд се води оставинска постапка по
оставината на покојната Фотина Чорбевска, бивша
од село Мешопшта, која умрела на 4. III. 1969 година.

Бидејќи не се знае дали оставила наследници,
се покануваат лицата што полагаат право на на-
следство да се пријават на овој суд во рок од една
година, од денот на објавувањето на овој оглас во
„Службен весник на СРМ“ и на огласната табла на
овој суд. Во противно по истекот на овој рок, во
колку не се јави некое лице кое што полага право
на наследство, оставината на оставителката Фотина
ќе биде предадена на надлежното општинско собра-
ние.

Од Општинскиот суд во Охрид, на 14. V. 1970
год., под О. бр. 55/69.

(59)

При овој суд се води оставинска постапка по
оставината на покојниот Константиновски Петруш,
бивш од Охрид, кој умрел на ден 15. II. 1968 година.

Бидејќи не се знае дали покојниот Петруш оста-
вил наследници, се повикуваат лицата што полага-
ат право на наследство да се пријават на овој суд
во рок од една година, од денот на објавувањето
на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ и на
огласната табла на овој суд. Во противно по исте-
кот на овој рок, во колку не се јави некое лице кое
што полага право на наследство, оставината на оста-
вителот Петруш, ќе биде предадена на надлежното
општинско собрание.

Од Општинскиот суд во Охрид, на 14. V. 1970
година, под О. бр. 65/68.

(60)

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на установите, рег. бр. 650, стра-
на 731, книга III е запишана под име: Здравна ста-
ница при Тутуновиот комбинат во Куманово, ул.
„11 Октомври“ бр. 60. Предмет на работењето на
Здравната станица е: а) ја врши превентивната
здравствена служба во Тутуновиот комбинат — Ку-
маново; б) го следи движењето на професионалните
и другите заболувања и повредите на работа, ги
проучува причините за појавите на овие болести,
одделно повреди и презема односно предлага пре-
земање на пстрбни мерки за стстранување на овие
причини; в) ги лекува болните и повредените ра-
ботници и службеници во Претпријатието за откуп
и обработка на тутун и членовите на нивните семеј-
ства; г) го следи текот на лекувањето и опораву-
вањето на работниците и службениците.

Установата е основана со решението бр. 2901 од
23. X. 1969 год. на работничкиот совет на Претпри-
јатието за откуп и обработка на тутун во Куманово
и решението бр. 20135/1 од 17. X. 1960 година на На-
родниот одбор на општината Куманово.

Директор на установата е д-р Иван Марковски,
порано, а сега Огорелски д-р Веселин.

Установата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и
раздолжуваат д-р Иван Марковски, управител, по-
рано, а сега се потписници: Огорелски д-р Веселин,
директор, и Дашевски д-р Бранко, заменик дирек-
тор.

Обврската пред банката е со два потписа.

Установата е конституирана со решението бр.
20135/1 од 17. X. 1960 година на Народниот одбор на
општината Куманово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр.
45 од 11. VI. 1970 год.

(1118)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на установите, рег. бр. 649, стра-
на 727, книга III е запишана под име: „Охридска
андрагошка школа“ — образование и стопанство —
Скопје, ул. „Моша Пијаде“ бр. 1. Предмет на рабо-
тењето на установата е: образование и усовршува-
ње на раководни кадри; оспособување и усовршу-
вање на андрагошки кадри; организирање на струч-
ни и научни собири (советувања, симпозиуми, семи-
нари, колоквиуми), републички, сојузни и меѓуна-
родни; поттикнување и организирање на научно-
истражувачка дејност и нејзина примена во стопан-
ството.

Раководител на установата е Милорад Степа-
новски, в. д. директор.

Установата е основана од Андрагошкото дру-
штво на СРМ — Скопје.

Установата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Стефановски Милорад, в. д. директор, во
границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус.
бр. 61 од 5. VI. 1970 год.

(1119)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на установите, рег. бр. 651, стра-
на 735, книга III е запишано под име: Воспитно-
поправителен дом за малолетници — Тетово. Пред-
мет на работењето на домот е да ја извршува вос-
питната мерка — упатување во воспитно-поправи-
телниот дом преку општо, стручно и морално вос-
питување на малолетниците.

Домот е основан од Државниот секретаријат за
внатрешни работи на Народна Република Македо-
нија, со решението бр. 26-14695/1 од 8. VIII. 1962 год.

Управник на домот е Рафајловски Владов Горе.
Воспитно-поправителниот дом за малолетници
— Тетово ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува Рафајловски Васил Горе, в. д. управник, во
границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус.
бр. 76 од 11. VI. 1970 год.

(1120)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 651, страна 735, книга III е запишано под име: Основно училиште за образование на возрасните — Тетово (во состав на Воспитно-поправителниот дом за малолетници — Тетово). Предмет на работењето на училиштето е пружање основно образование и воспитување на малолетници постари од 15 годишна возраст.

Училиштето е основано од Воспитно-поправителниот дом за малолетници во Тетово, со решението бр. 01-174/69 од 30. V. 1970 година.

Раководител на училиштето е Карамитров Ѓорѓи, в. д. шеф на Отсекот за превоспитување и школство.

Основното училиште за образование на возрасните во Тетово ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Воспитно-поправителниот дом за малолетници во Тетово, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 76 од 11. VI 1970 год. (1121)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 652, страна 739, книга III е запишана под назив: Детска градинка „Наше дете“, село Богданци. Предмет на работењето на градинката е чување на деца на родители во работен однос и други од 3 до 6-годишна возраст.

Детската градинка е основана од Советот на месната заедница Богданци, со решението бр. 2 од 31. III. 1970 година.

Детската градинка „Наше дете“, село Богданци ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Попов Мито, директор, и Цицева Магдалена, воспитувачка.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 70 од 24. VI. 1970 год. (1144)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 13. XI. 1969 година, рег. бр. 23/65, е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Јордановска Фиданка, досегашен потписник на Историскиот архив во Прилеп.

Се овластува лицето Велјановски Стеван, директор, да ја потпишува установата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 46/69. (57)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 20. XI. 1969 година, рег. бр. 5/65 е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Бранко Илиски, досегашен директор на установата — Центар за печат и радио во Прилеп.

Се овластува Благоја Н. Глигороски, в. д. директор, да ја потпишува установата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 47/69. (58)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 12. I. 1970 година, рег. бр. 101/66 е запишано следното: Младинскиот центар за предвојничка обука „Трајан Белески“ с. Ротино, Битолско, престана со својата работа и се брише од регистарот на установите, кој го води овој суд, со тоа да правата, обврските, работниците, основните средства и инвентарот ги презема Собранието на општината Битола.

Оваа промена е извршена врз основа на решението бр. 14-438/1 од 9. VI. 1969 година на Собранието на општината Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 1/70. (409)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите, на 17. II. 1969 година, страна 41, реден број 2 е запишана промената на досегашниот в. д. директор на Централното ос-

новно училиште „Стиф Наумов“ од село Драмче, Делчевско, Раде Георгиевски. За директор е именуван Али Икметов Абдулов.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на решението бр. 01-46/1 од 29. II. 1938 година на работната заедница на установата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 8/69. (648)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите, на 9. XII. 1969 година, страна 20, реден број 3 е запишана промената на досегашниот директор на Централното основно училиште „Моша Пијаде“ од Кочани, Тодор Симов. За директор е именуван Ѓорѓи Димитров Костов.

Промената на директорот на установата е запишана во регистарот врз основа на одлуката бр. 238 од 30. IX. 1969 година на советот на работната заедница.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 48/69. (651)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите, на 9. XII. 1969 година, страна 101, реден број 2 е запишана промената на досегашниот директор на Централното основно училиште „Браќа Миладинови“ од Пробиштип, Крум Стојанов. За директор е именуван Томо Јованов.

Промената на досегашниот директор е запишана во регистарот врз основа на одлуката бр. 03-516/1 од 13. X. 1969 година на училишниот совет на установата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 45/69. (653)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите, на 21. X. 1969 година, страна 73, реден број 2 е запишана промената на досегашниот управник на Домот за народно здравје во Кочани, Љубомир д-р Хаџи Василев. За директор е именуван Антоније д-р Кладорабски.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 0201-1422 од 20. VI. 1969 година на советот на работната заедница.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 20/69. (655)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите, на 26. III. 1963 година, страна 59, реден број 2 е запишано следното: Масева Ратка, режисер на Детското забавиште „Борис Кидрич“ од Штип, е овластена за втор потписник на истото, чиј потпис ќе важи поединечно со управителката Нада Попова.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 01-33 од 12. III. 1969 година на работничкиот совет на установата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 10/69. (671)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите, на 17. III. 1969 година, страна 32, реден број 3 е запишано бришењето на досегашните дејности на Ветеринарниот сточарски центар од Штип.

Истовремено е запишана и промената на фирмата на центарот, кој во иднина ќе носи назив: Ветеринарна станица — Штип.

Ветеринарната станица ќе ги врши следните дејности:

— спроведува зоопрефилактички, зоохигиенски, зоотехнички и други ветеринарно-санитарни мерки за спречување и сузбивање на добиточни заразни, паразитарни и други болести;

— врши преглед на добитокот и живината — дијагностичко испитување, поставува паталогско-анатомски и клинички дијагнози, испраќа материјали за лабораториско испитување при посмртното на разни и други добиточни болести;

— врши лекување на болен добиток и живина од заразни и паразитарни добиточни болести;

— врши хируршки интервенции кај добитокот и живината;

— врши вештачко осеменување на добитокот и живината, сузбивање на јаловоста кај добитокот;

— води ветеринарна евиденција и статистика;

— врши и други работи на ветеринарната служба по барање од државни органи, работни организации и граѓани.

Правото на потпис на досегашниот директор Александар Стојменов престанува, а на негово место за директор е именуван Тодор Грнев, кој ќе ја претставува установата и ќе ги потпишува сите документи освен финансиските.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 0201-5683/1 од 27. XII. 1968 година на Собранието на општината Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 9/69. (874)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 594, страна 455, книга III е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Основното училиште „Перпарими“ од село Грушино, Скопско, Рашид Теваби Далипи е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в. д. директор на училиштето е назначен Мазар Алил Татеши, кој училиштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Абдула Јакуп Камбери, секретар, сметано од 6. IV. 1970 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 39 од 8. IV. 1970 год. (771)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 453, страна 693, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник на Електромашинскиот училишен центар „Злате Малакоски“ — Гостивар, Стојан Гуроски, директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За нов директор на Електромашинскиот училишен центар „Злате Малакоски“ — Гостивар е назначен Блаже Чаловски, кој истиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со новоназначените потписници: Богдански Петре, материјален книговодител и Салман Шифик, службеник, со стариот регистриран потписник Бранко Стрезовски, сметано од 17. XI. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 132/69 од 30. III. 1970 година. (881)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 24. IV. 1970 година, рег. бр. 48/65, е запишано следното: Се менува фирмата на Хемиско-прехранбеното техничко училиште „Борка Талески“ од Прилеп, и гласи: Хемиско-технолошки училишен центар — прехранбен смер „Борка Талески“ — Прилеп.

Досегашниот директор Кирил Каракашевски се менува. За директор е именуван Абрашоски Душко, кој е овластен училиштето да го потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 22/70. (896)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 505, страна 57, книга III е запишано следното: На досегашните потписници на Математичкиот институт со нумерички центар на Универзитетот во Скопје и тоа: д-р Благој Попов, в. д. директор, и Драган С. Димитровски, секретар, им престанува правото за потпишување, бидејќи со одлуката бр. 80 од 20. V. 1970 година на Управниот одбор им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на Математичкиот институт со нумерички центар на Универзитетот во Скопје се назначени следните лица: д-р Горѓи Чупона, директор на Институтот и м-р Симеон Иванов, соработник на Институтот, сметано од 22. V. 1970 година.

Обврската пред банката ќе важи поединечно.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 69 од 3. VI. 1970 год. (1062)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 28. V. 1970 година, рег. бр. 25/66 е запишано следното: Престанува овластувањето за потпишување на Благој Јанакиевски, досегашен директор на Земјоделското училиште „Борис Кидрич“ — Битола.

Се овластуваат за потпишување на училиштето Тодор Димитровски, директор, и Илија Таневски, книговодител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 29/70. (1084)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 12. V. 1970 година, рег. бр. 15/65 е запишано следното: Досегашниот в. д. директор Мизговски Смиле е поставен за директор на Установата — управа за пазари во Прилеп и на таа должност ќе ја потпишува установата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 26/70. (1085)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 16, страна 67, книга I е запишано следното: Досегашниот предмет на работното на Дирекцијата за топлификација на градот Скопје — Скопје се проширува и со нова дејност и тоа: изработка на инвестициони програми и комплетна инвестициона техничка документација за термоенергетски објекти и топлификациони мрежи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 40 од 5. VI. 1970 год. (1123)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 509, страна 75, книга III е запишано следното: На досегашните потписници на Високата музичка школа во Скопје и тоа: Гајдов Милан Стефан, в. д. директор и Кујунџиќ Цветко Крунислав, хонорарен секретар, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За директор на Високата музичка школа во Скопје е назначен Властимир Николовски, вонреден професор на Високата музичка школа во Скопје, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со новоназначениот потписник Стојановиќ Евица, секретар.

Обврската пред банката е со еден потпис.

На досегашниот потписник Евица Стојановиќ, секретар на Високата музичка школа во Скопје, ѝ престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешена од должност.

За нов потписник на Високата музичка школа — Скопје е назначен Бранко Цветковиќ, предавач — претседател на работната заедница, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 17. III. 1970 година, со стариот регистриран потписник Властислав Николовски.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 33/70. (1124)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 296, страна 213, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник на Основното училиште „Народна револуција“ село Боговиње, Општина Тетово, Изари Османа Беџет, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За нов потписник на училиштето е назначен Азизи Шабан, секретар, кој училиштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 21. XI. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус.
бр. 134/69 од 15. VI. 1970 година. (1126)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. XII. 1969 година, рег. бр. 5/59, книга III е запишано следното: Се проширува дејноста на Рибарското стопанство „Охридска Пастрма“ од Охрид, уште со вршење на промет со колонијални стоки, алкохолни и безалкохолни пијалоци, на големо и мало, како и вршење на угостителска дејност.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-443 од 5. XI. 1969 година од работничкиот совет на Рибарското стопанство „Охридска Пастрма“ — Охрид и решението бр. 07-1196 од 15. XII. 1969 година од Пазарната инспекција на Собранието на општината Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи.
бр. 447/69. (462)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 23. XII. 1969 година, рег. бр. 27/56, книга III е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата број 2 во Ресен, на Монтажно-инсталатерското градежно претпријатие „Слобода“ од Охрид, уште со: електро-уреди, разна железарија и профили за браварија, емајлирани и порцелански садови, разни плетива, поцинкуван и црн лим, водо-инсталатерски и канализационен материјал и делови.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 732 од 5. XII. 1969 година од работничкиот совет на Претпријатието „Слобода“ од Охрид и решението бр. 04-5895/1 од 10. XII. 1969 година на пазарниот инспектор на Собранието на општината Ресен.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи.
бр. 488/69. (467)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите, рег. бр. 293, страна 264, книга VI е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Претпријатието за изработка на јоргани, душеци, шами и домашни ракотворби „Слога“ — Скопје, Славко Трифуновски, е назначен за директор со одлуката бр. 134 од 7. III. 1966 година. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Расим Пруси, книговодител, сметано од 19. II. 1970 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 144 од 18. III. 1970 година. (519)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите, рег. бр. 444, страна 62, книга VI е запишано следното: На досегашниот потписник в. д. директорот на Тутуновиот комбинат „Благој Деспотовски — Шовел“ — Скопје, инженер Стојче Костовски, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За главен директор на комбинатот е назначен Првенковски инженер Илија, а за директор на машинскиот парк и инвестиции е назначен Ценовски Младен. Тие комбинатот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници и тоа: Софроние Јанкуловски, директор на сметководниот

сектор, Кравик Гордана, шеф на сметководството и Перо Тодоровски, раководител на комерцијалниот сектор, сметано од 4. XII. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 1112/69 од 10. III. 1970 година. (520)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите, рег. бр. 444, страна 61, книга VI е запишано следното: На досегашниот раководител на Погонот за производство на цигари, одржување и управување со станбените и деловните објекти и опрема, како и вршење услуги на погоните на комбинатот и на трети лица — Скопје на Тутуновиот комбинат „Благој Деспотовски — Шовел“ — Скопје, Паноски инженер Ристо, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За в. д. раководител на споменатиот погон е назначен Првенковски инженер Илија, кој погонот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници и тоа: Дервишевиќ Омер, помошник директор, Панчо Грчев, шеф на книговодството и Благородна Мирочевик, контер, сметано од 9. I. 1963 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 29 од 10. III. 1970 година. (521)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите, рег. бр. 444, страна 62, книга VI е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Погонот за земјоделско производство, откуп, обработка на тутун и вршење на услуги — Скопје, на Тутуновиот комбинат „Благој Деспотовски — Шовел“ — Скопје и тоа: Глигоров инженер Глигор, раководител, и Трајковски инженер Александар, истиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, и нивнозначениот потписник Софроние Јанкуловски, директор на сметководниот сектор, и Борис Блажевски, шеф на сметководството на погонот, сметано од 4. XII. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 1113 од 10. III. 1970 година. (522)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите, рег. бр. 444, страна 269, книга VI е запишано следното: На досегашниот в. д. раководител на Погонот за производство на цигари, одржување и управување со станбените и деловните објекти и опрема, како и вршење услуги на погоните на комбинатот и на трети лица — Скопје, на Тутуновиот комбинат „Благој Деспотовски — Шовел“ — Скопје, Првенковски инженер Илија, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност. Правото за потпишување на споменатиот погон ѝ престанува и на Благородна Мирочевик, контер, бидејќи е разрешена од должност.

За нови потписници на гореспоменатиот погон се назначени следните лица: Левајковиќ инженер Трајко, в. д. директор на погонот, и Софре Јанкуловски, директор на сметководниот сектор на комбинатот, кои погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници и тоа: Дервишевиќ Омер, помошник директор, Панчо Грчев, шеф на книговодството, сметано од 4. XII. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 1114 од 16. III. 1970 година. (523)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите, рег. бр. 663, страна 273, книга VI е запишано следното: Продавницата во Скопје, на ул. „Цветан Ди-

мов“ бб, на „Семе-Вардар“ — специјализирано семенско претпријатие, увоз-извоз — Скопје, се преселува во Скопје, на ул. „Пазар Аеродром“.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 264/69 од 31. III. 1970 година. (524)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 5. II. 1970 година, рег. бр. 52/55, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Трговското претпријатие „Бигла“ — Демир Хисар, уште со продажба на месо и колење.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-487/2 од 18. VII. 1969 година на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Бигла“ од Демир Хисар.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 46/70. (560)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. II. 1970 година, рег. бр. 117/55, книга III е запишано следното: Продавницата во Охрид, на Трговското претпријатие „Охридски магазин“ — Охрид, од улица „Моша Пијаде“ бр. 92, се преселува на улица „Моша Пијаде“ бр. 58.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 86/70. (561)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 5. II. 1970 година, рег. бр. 9/55, книга II е запишано следното: Се менува фирмата на Угостителското претпријатие „Југославија“ од Прилеп и гласи: Угостителско туристичко претпријатие „Југославија“ од Прилеп.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-108 од 27. I. 1970 година од работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Југославија“ од Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 43/70. (563)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 5. II. 1970 година, рег. бр. 84/55, книга II е запишано следното: Се проширува дејноста на Претпријатието за производство на алкохолни и безалкохолни пијалоци „Црвени Стени“ од Прилеп, уште со угостителска дејност — продажба на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-853 од 4. XII. 1969 година од работничкиот совет на Претпријатието за производство на алкохолни и безалкохолни пијалоци „Црвени Стени“ од Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 50/70. (564)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. II. 1970 година, рег. бр. 84/55, книга II е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата број 2 во Прилеп, ул. „Херој Карпош“ бр. 49, на Претпријатието за производство на алкохолни и безалкохолни пијалоци „Црвени Стени“ од Прилеп, уште со вршење на промет со алкохолни и безалкохолни пијалоци, на чаша.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од работничкиот совет на Претпријатието „Црвени Стени“ од Прилеп и уверенијата од пазарниот, санитарниот и трудовиот инспектор на Собранието на општината Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 82/70. (565)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. II. 1970 година, рег. бр. 84/55, книга II е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата број 5 во Прилеп, ул. „Маркова“ бр. 156 на Претпријатието за производство на алкохолни и

безалкохолни пијалоци „Црвени Стени“ — Прилеп, уште со вршење промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци, на чаша.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-853 од 4. XII. 1969 година од работничкиот совет и уверенијата од пазарниот, санитарниот и трудовиот инспектор на Собранието на општината Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 84/70. (567)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. II. 1970 година, рег. бр. 84/55, книга II е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата број 3 во Прилеп, ул. „Гуро Ѓаковиќ“, на Претпријатието за производство на алкохолни и безалкохолни пијалоци „Црвени Стени“ — Прилеп, уште со вршење промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци, на чаша.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-853 од 4. XII. 1969 година на работничкиот совет на Претпријатието „Црвени Стени“ — Прилеп и уверенијата од пазарниот, санитарниот и трудовиот инспектор на Собранието на општината Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 83/70. (566)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. II. 1970 година, страна 84/55, книга II е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата број 1 во Прилеп, на Претпријатието за производство на алкохолни и безалкохолни пијалоци „Црвени Стени“ од Прилеп, уште со вршење промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци, на чаша.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од работничкиот совет на Претпријатието „Црвени Стени“ — Прилеп, и уверенијата од пазарниот, санитарниот и трудовиот инспектор на Собранието на општината Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 85/70. (568)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 11. II. 1970 година, рег. бр. 74/55, книга II е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата во село Заграчани, на Трговското претпријатие „Струшка трговија“ од Струга, уште со продажба на мало на вештачки ѓубрива.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-151/1 од 19. I. 1970 година и решението бр. 08-148/10 од 2. II. 1970 година на Одделението за инспекциски работи на Собранието на општината Струга.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 53/70. (570)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 16. II. 1970 година, рег. бр. 66/55, книга III е запишано следното: Земјоделската задруга „Бел грозд“, село Подгорци, Струга, престана со својата работа и се брише од регистарот на задругите, кој го води овој суд, поради присојединување кон Трговското претпријатие „Струшка трговија“ од Струга (продавниците во селата Подгорци и Лабуништа) и еден дел кон ЗИК „Струшко Поле“ — Струга.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 218 од 4. XII. 1969 година од работната заедница на Земјоделската задруга „Бел грозд“, село Подгорци и одлуката бр. 02.2911/1 од 15. XII. 1969 год. на Трговското претпријатие „Струшка трговија“ — Струга и одлуката бр. 02-3343 од 24. XII. 1969 година на ЗИК „Струшко Поле“ — Струга.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 12/70. (573)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 16. II. 1970 година, рег. бр. 66/55, книга III е запишано следното: Продавницата во село Подгорци, на Земјоделската задруга „Бел грозд“ — с. Подгорци, престана со својата работа и се брише од регистарот на задругите, кој го води овој суд, поради присоединување кон Трговското претпријатие „Струшка трговија“ од Струга.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 218 од 4. XII. 1969 година на работната заедница на Земјоделската задруга „Бел грозд“ — с. Подгорци и одлуката бр. 02-2911/1 од 15. XII. 1969 година од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Струшка трговија“ — Струга.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 21/70. (574)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 16. II. 1970 година, рег. бр. 66/55, книга III е запишано следното: Продавницата во село Лабуништа, на Земјоделската задруга „Бел грозд“ — село Подгорци, Струшко, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води свој суд, поради присоединување кон Трговското претпријатие „Струшка трговија“ од Струга.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 218 од 4. XII. 1969 година на работната заедница на Земјоделската задруга „Бел грозд“ од село Подгорци и одлуката бр. 02-2911/1 од 15. XII. 1969 година на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Струшка трговија“ од Струга.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 22/70. (575)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 3. II. 1970 година, рег. бр. 30/69, книга I е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата „Борово“ — Битола, Стојановски Александар се менува. Се овластува Димитровски Димитар, раководител, да ја потпишува продавницата „Борово“ — Битола II, на Југословенскиот комбинат „Борово“ — Борово.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 40/70. (578)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. II. 1970 година, рег. бр. 10/66, книга I е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Атанас Стојановски, раководител на Продавницата и сервисот во Битола на Здружението претпријатие „Искра-РИЗ“ — Загреб.

Се овластува за потпишување Невепковски Илија, раководител на Индустриската продавница и сервис — Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 34/70. (579)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 17. II. 1970 година, рег. бр. 46/55, книга I е запишано следното: Досегашниот директор Митревски Митре, се менува и му престанува овластувањето за потпишување.

Се овластува Каровски Александар, в. д. раководител, покрај досегашниот потписник Столевски М. Митре, шеф на сметководството, да ја потпишува Земјоделската задруга „Илинден“ с. Старавина, Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 60/70. (581)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 19. I. 1970 година, рег. бр. 6/57, книга III е запишано следното: Му престанува овластувањето за

потпишување на Васко Цуклески, в. д. директор на Земјоделската задруга „Горица“ од Охрид. За директор е поставен Гаврил Поп Стефанија.

Се овластува Гаврил Поп Стефанија, директор, да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 17/70. (582)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации, рег. бр. 155, страна 191, книга II е запишано следното: Фирмата на Фабриката за рабни цевки и метална конструкција „11 октомври“ — Куманово се менува така што истата ќе гласи: Фабрика за заварени цевки и профили „11 Октомври“ — Куманово.

Дејноста на Фабриката се проширува и со производство на ладно-валани профили од сите видови и големина.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 117 од 10. III. 1970 година. (603)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 687, страна 120, книга VI е запишано следното: Досегашниот раководител на Самостојниот произведен земјоделски погон „Душан Кирик“ во село Росоман, на Претпријатието „Градинар лоза“ — Скопје, Круме Азманов се брише од регистарот поради разрешување од таа должност, со решението бр. 1863 од 28. II. 1970 год. и престанок на работниот однос.

За в. д. раководител — директор на споменатиот погон е назначен Никола Димитров кој е истовремено и потписник, досегашен службеник во истиот погон, а покрај него се назначени за нови потписници и лицата: Славчо Стојаков, сметководител, Радомир Алексиќ, книговодител и Ѓорѓи Стојанов, службеник — раководител во полјоделите на погонот, кои се назначени со решението на централниот работнички совет од 10. I. 1970 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 234 од 27. III. 1970 година. (604)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 214, страна 1383, книга V, е запишано следното: На досегашните потписници на Парната пивара „Скопје“ — Скопје, Стаменковски Стојанчо, Веински Т. инженер Киро, директор, и инженер Петар Петровски, шеф на производството, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност, а третиот само од потписник.

За нови потписници на „Парната пивара „Скопје“ — Скопје се назначени следните лица: Боро Локвенец, директор, Жика Поповиќ, технички директор, и Петар Чатлески, раководител на комерцијалниот сектор, кои истата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници и тоа: Атанас Атанасовски, Стојан Досев и Сараќини Хајредин, сметано од 16. III. 1970 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 210 од 31. III. 1970 година. (606)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 6. VIII. 1969 година, страна 184, реден број 6 е запишано проширувањето на дејноста на Меновитото трговско претпријатие на големо и мало „Пирин“ увоз-извоз од Делчево, кос покрај досегашните дејности ќе обавува и откуп и продажба на селско-стопански производи и жива стока, продажба на сите видови градежни и водостопански материјали, продажба на поштенски, таксени и конзуларни марки, продажба на електро-материјали, авто-делови, аутомобили и леки и теретни коли, продажба на сите видови хемиски производи и вештачки ѓубрива.

Проширувањето на дејноста е запишано во регистарот, врз основа на одлуката од 26. VII. 1969 година на работничкиот совет на истото.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 170/69. (716)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 11. VI. 1969 година, страна 117, реден број 5 е запишана промената на досегашниот присилен управник на Занаџичкото претпријатие за откуп, преработка на ситна кожа, крзно, кожна конфекција и кожна галантерија „Методи Митевски — Брицо“ од Делчево, Љубен Манчев. За присилен управник е именуван Марко Стојменовски, дипломиран економист од Делчево.

Промената на присилниот управник е запишана во регистарот врз основа на решението бр. 01-1845/1 од 26. V. 1969 година на Собранието на општината Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 203/69. (718)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 23. IX. 1969 година, страна 342, реден број 4 се запишаа потписниците на новата жиро-сметка на Претпријатието рудници за олово и цинк „Злетово Саса“ од Пробштип и тоа: Стојмир Домазетовски, генерален директор на претпријатието, Владо Гоговски, финансиски директор и Чedomир Цекиќ, комерцијален директор.

Впишувањето е запишано во регистарот, врз основа на одлуката бр. 03-3774/1 од 31. VII. 1969 година на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 315/69. (719)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. IX. 1969 година, страна 324, реден број 22, е запишано укинувањето на присилната управа на Трговското претпријатие на мало и големо со мешаши сток „Црни врв“ од Пробштип и ставање на истото во редовно работење, почнувајќи од 1. VI. 1969 година.

За директор на претпријатието е именуван досегашниот присилен управник Јанко Миновски.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на решението бр. 01-1180/1 од 24. VII. 1969 година на Собранието на општината Пробштип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 275/69. (724)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 26. VIII. 1970 година, страна 125, реден број 13 е запишана промената на досегашниот директор на Земјоделската задруга (СРЗ) „Црвен Камеч“ од село Видовиште, Кочанско. Душан Тренлов Наков. За директор е именуван Глигор Киров Гацевски.

Правото на потпис на досегашниот шеф на сметководството Љупчо Николов Ѓорѓисв и натака продолжува, чии потписи ќе важат поединечно.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 394/1 од 14. VI. 1969 година на задружниот совет на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 227/69. (725)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30. VI. 1969 година, страна 319, реден број 9 е запишан престанокот на Продавницата „Македонија спорт“ од Кочани, на Производното трговско претпријатие „Македонија спорт“ од Скопје.

Престанокот на Продавницата е запишан во регистарот, врз основа на одлуката бр. 4197 од 31.

V. 1969 година на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 214/69. (730)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. VI. 1969 година, страна 319, реден број 9 е запишано проширувањето на дејноста на Фабриката за чадори и трикотажа „Винка“ од Винаца, со тоа што покрај досегашните дејности, ќе обавува и продажба на конфекциски и трикотажни производи на мало, преку своите продавници, на територијата на СФРЈ.

Проширувањето на дејноста е запишано во регистарот, врз основа на одлуката бр. 1/31 од 6. VI. 1969 година на работничкиот совет на фабриката.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 226/69. (731)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 23. IX. 1969 година, страна 516, реден број 6 е запишано следното: Шумско-индустрискиот комбинат „Беласица“ од Струмица престана со своето работење поради присоединувањето му со целокупната актива и пасива кон Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ од Скопје.

Престанувањето на комбинатот е запишано во регистарот, врз основа на одлуката бр. 02-12420 од 19. VIII. 1969 година на Централниот работнички совет на „Треска“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 309/69. (736)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 26. VIII. 1969 година, страна 314, реден број 3 е запишано проширувањето на дејноста на Претпријатието градски водоснабдувач од Струмица, кое ќе обавува изградба на канализација (внатрешна и надворешна), оправка на водомери, проектирање на водовод и канализација за свои потреби, набавка и продажба на материјал за водовод и канализација.

Се запиша и промената на фирмата на претпријатието, кое ќе гласи: Претпријатие „Водовод и канализација“ — Струмица.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 02-26 од 4. II. 1969 година на советот на работната заедница на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 197/69. (741)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. IX. 1969 година, страна 237, реден број 4 е запишана промената на фирмата на Градежното претпријатие за нискоградба и одржување на патштета од IV ред „Базалт“ од Штип, која ќе гласи: Градежно претпријатие за нискоградба и производство на бетонски елементи „Базалт“ — Штип.

Промената на фирмата на претпријатието е запишана во регистарот, врз основа на одлуката бр. 04-158/1 од 10. IX. 1969 година на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 310/69. (759)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. IX. 1969 година, страна 246, реден број 2 е запишана промената на фирмата на Трговското претпријатие за промет со кожа, гума и производи од пластични маси „Рефлекс“ — Продавница за кондури — Штип, и во иднина ќе гласи: Предузеќе за унутрашња и спољна трговина „Рефлекс“ — Београд — Продавница — Штип, ул. „Маршал Тито“ број 10.

За раководител на продавницата е назначена Васка Кљусева.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на барањето број 15317 од 21. VIII. 1969 година на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 295/69. (760)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. VI. 1969 година, страна 212, реден број 5 е запишана промената на досегашниот назив на Бирото за урбанизам и проектирање од Штип, кое ќе гласи: Завод за студии, истражувања и проектирање, со седиште во Штип.

Во регистарот е запишано и проширувањето на дејноста на претпријатието — производна група за развој и машинство.

Промената на фирмата и проширувањето на дејноста е запишана во регистарот, врз основа на одлуката бр. 3 од 13. VI. 1969 година на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 233/69. (767)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 4. VIII. 1969 година, страна 349, реден број 2 е запишано присојединувањето на Трговското претпријатие „Пирин“ од Скопје, кон Производното трговско претпријатие, на големо и мало „Европа“ од Штип.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 408 од 29. VI. 1969 година на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 269/69. (769)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 500, страна 1031 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните „Тргосировина“ — трговска работна организација за промет со дефектни стоки, индустриски отпадоци и градежни материјали — Богданци, бидејќи се присојединува кон Земјоделската задруга „Изворски“ од село Богданци, Гевгелиско, согласно со одлуката бр. 368 од 8. VII. 1969 година на работната заедница на „Тргосировина“ — Богданци и одлуката бр. 3769/1 од 4. IX. 1969 година на задружниот совет на Земјоделската задруга „Изворски“ село Богданци.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 802/69 од 30. III. 1970 година. (779)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 512, страна 1103, книга II е запишано следното: Дејноста на Претпријатието за одржување, реконструкција и изградба, на јавни патишта — Кавадарци, согласно со одлуката на Советот на работната заедница од одржаната седница на 2. IV. 1969 година се проширува и со вршење на транспортни услуги (превоз на стока и материјали) и изведување на работи од нискоградба.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1041/69 од 13. IV. 1970 година. (781)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 512, страна 1103, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник на Волнарскиот комбинат „Тодор Ципоски Мерџан“ — Тетово, Владо Андреевски, шеф на сметководството, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За нов потписник на Волнарскиот комбинат „Тодор Ципоски Мерџан“ — Тетово е назначен Киро Јаневски, в. д. финансиски директор, кој истиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници и тоа: Аврамовски Јован, секретар, Стојан Горчевски, генерален директор, Трајковски

Љубосмир, комерцијален директор и Живко Серафимовски, сметано од 26. III. 1970 год.

Обврската пред банката е со два потписа. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 244 од 26. III. 1970 година. (789)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 176, страна 265, книга II е запишано следното: Кон „Универзал“ — трговско претпријатие на големо и мало за отпадоци, тежински промет со сите видови фелерични стоки и комисион — Тетово, согласно со одлуката бр. 19 од 25. II. 1970 година на советот на работната заедница на Трговското претпријатие, на големо и мало „Метекс“ — Штип и одлуката бр. 02-142/2 од 20. II. 1970 година на работничкиот совет на „Универзал“ — Тетово се присојединува со сите свои продавници Трговското претпријатие на големо и мало „Метекс“ — Штип.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 213 од 7. IV. 1970 година. (790)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. III. 1970 година, рег. бр. 8/55, книга IV е запишано следното: Земјоделската задруга „Преспа“ од село Љубојно, Ресен, ќе објавува дејност на големо и мало на територијата на СФРЈ и тоа: откуп и купопродажба на сите видови земјоделски производи, преработки од земјоделски производи, вино, ракија и разни сокови, сточарски производи, откуп и продажба на добиток, сувомесни производи, млечни производи, сета индустриска и галантериска стока, прехранбена стока од сите видови, козметика, трикотажа, јужни овошје, лековити растенија, шумски плодови и други шумски сортименти, купопродажба на репродуктивен материјал, возила од сите видови, машини, апарати, електрични и телекомуникациони производи, авто-делови, приклучни машини, битумен, цемент, трупци, режана граѓа, фурнир, мебел, градежна столарија, теписи, килими, јоргани, душеци, ткаенини од сите видови, чевли, железарија од сите видови, автогуми, гумени производи, кожи и кожни производи како и материјали од чевларскиот занает.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 67/70. (817)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9. III. 1970 година, рег. бр. 21/60, книга II е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Трифуновски Велко, раководител на Откупната станица во Струга, на Претпријатието за промет со отпадоци „Отпад“ — Скопје.

Се овластува Симон Филиповски, раководител, да ја потпишува Откупната станица во Струга.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 101/70. (826)

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 26. VIII. 1969 година, страна 156, реден број 7 е запишано следното: Престана со своето работење Земјоделската задруга „Единство“ од село Пиперово, Струмичко.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 254 од 26. VIII. 1969 година на задружниот совет на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 254/69. (739)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 26. VI. 1969 година, страна 139, реден број 10 е запишано проширувањето на дејноста на Земјоделската задруга „Брегалница“ од село Бурилчево, Кочанско, со тоа што ќе објавува и: експлоатација, односно собирање

на камени-кварц (бел камен). Оваа дејност ќе се врши на подрачјето што преставува блиска околина на град Штип.

Проширувањето на дејноста е запишано во регистарот врз основа на одлуката бр. 340 од 7. VI. 1969 година на управниот одбор на задругата и одобрението бр. 0804-713/2 од 7. V. 1969 година на Одделението за стопанство, план и анализи на Собранието на општината Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 220/69. (729)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 23, страна 399, книга II е запишано следното: Дејноста на Земјоделската задруга „Иво Рибар Дола“ — село Нова Брезница, Скопско, согласно со одлуката бр. 146 од 17. III. 1970 година на задружниот совет, од одржаната седница на 7. III. 1970 година се проширува и со: ускладиштување на стока, посредување во прометот и застапување на други работни организации.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 259 од 13. V. 1970 година. (878)

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

Врз основа на одобрението за работа на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, на страна 345, рег. бр. 345/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Радио и телевизиски механичар Смилков Крстев Стоилко, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е обавување поправки на радија и телевизори, како и механичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Смилков Крстев Стоилко. (2)

Врз основа на одобрението за работа на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, на страна 342, рег. бр. 342/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач за машка облека — Стоиметов Миладинов Киро, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на кројачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стоиметов Миладинов Киро. (3)

Врз основа на одобрението за работа на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, на страна 347, рег. бр. 347/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Фризер за жени — Илиева Савева Параскева, со седиште во Кочани, ул. „Маршал Тито“. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на фризерски услуги за жени.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илиева Савева Параскева. (4)

Врз основа на одобрението за работа на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, на страна 348, рег. бр. 348/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар — Димитар М. Димитров, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на столарски услуги и изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар М. Димитров. (5)

Врз основа на одобрението за работа на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна

328, рег. бр. 328/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач — Сандев Славков Трајан, со седиште во село Чифлик. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на кројачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сандев Славков Трајан. (6)

Врз основа на решението на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово од 17. XII. 1969 година, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, на страна 289, рег. бр. 289, книга I занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач Скендерски Ефтим Методи, со седиште во Берово. Предмет на работењето на дуќанот е шиење на машки алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Скендерски Ефтим Методи. (7)

Врз основа на решението бр. 09-458/1 од 15. XII. 1969 год. на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Крушево, запишан е во регистарот на угостителските дуќани, под реден број 14, книга I угостителскиот дуќан под фирма: Шабановиќ Кемал, со седиште во Крушево. Предмет на работењето на дуќанот е точење на алкохолни и безалкохолни пијалаци а како дополнување на дејноста и приготвување јадења на скара.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шабановиќ Кемал. (8)

Врз основа на решението бр. 08-17 од 12. I. 1970 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, на страна 291, рег. бр. 291, книга I занаетчискиот дуќан под фирма: Радио-телевизиски занаетчиски дуќан на Цековски Б. Ѓорѓи од Пехчево. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на радио-телевизиски и механичарски услуги.

Фирмата на дуќанот ќе ја потпишува Цековски Борис Ѓорѓи. (9)

Врз основа на решението бр. 08-16 од 13. I. 1970 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, на страна 290, рег. бр. 290, занаетчискиот дуќан под фирма: Браварски занаетчиски дуќан на Станоевска С. Мара од Пехчево. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на браварски занаетчиски услуги.

Фирмата на дуќанот ќе ја потпишува Станоевска С. Мара. (10)

Врз основа на одобрението бр. 09-13/1 од 2. IV. 1969 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Крушево е запишан во регистарот на угостителските дуќани, угостителскиот дуќан под фирма: Бифе на Пусоски П. Спасе, со седиште во с. Свето Митрани.

Предмет на работењето на дуќанот е точење на алкохолни и безалкохолни пијалаци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пусоски Спасе. (13)

Врз основа на решението У. бр. 08-37 од 16. II. 1970 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, на страна 290, страна 290, книга I занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Медарски Бранко од село Чифлик. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на коларска дејност.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Медарски Бранко. (15)

Врз основа на решението У. бр. 08-59 од 2. III. 1970 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани

и работилници на страна 291, рег. бр. 291, книга I занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Мичковски Јован Димитар од село Русиново. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на столарска дејност.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мичковски Јован Димитар. (17)

Врз основа на решението бр. 09-43/1 од 25. II. 1970 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Крушево е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, на страна 37, рег. бр. 1 занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Осман Н. Нешат, со седиште во Крушево. Предмет на работењето на дуќанот е правење и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Осман Н. Нешат. (18)

Врз основа на решението бр. 07-4828 од 3. XII. 1969 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е избришан од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, дуќанот под фирма: Ефтимов Киров Никола, саатчија од Кочани. (1)

Врз основа на решението бр. 09-5/1 од 19. I. 1970 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Крушево, е избришан од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, од страна 126, книга Ia, занаетчискиот дуќан под фирма: Павловски Горби Вождар, молер, од Крушево. (11)

Врз основа на решението бр. 09-4/1 од 15. I. 1970 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Крушево, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, на страна 36, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Качујани А. Јани, столар, од Крушево. (12)

Врз основа на решението У. бр. 08-10 од 19. II. 1970 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, од рег. бр. 217, страна 217, книга I занаетчискиот дуќан под фирма: Пуровски Киро Андреа, столар, од Пехчево. (14)

Врз основа на решението У. бр. 08-45 од 23. II. 1970 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 7, страна 7, книга I занаетчискиот дуќан под фирма: Пекевски Јован, фотограф, од Берово. (16)

Врз основа на одобрението бр. 09-52/1 од 27. II. 1970 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Крушево, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, занаетчискиот дуќан под фирма: Дика Горби Димитар, тенекерија од Крушево. (19)

Врз основа на решението У. бр. 08-64 од 13. III. 1970 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 39, страна 39, книга V, занаетчискиот дуќан под фирма: Мустачки Јованов Илија, слаткар, од Берово. (20)

Врз основа на решението У. бр. 08-65 од 13. III. 1970 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 276, страна 276, книга I занаетчискиот дуќан под фирма: Мустачка Руѓа, слаткар, од Берово. (21)

Врз основа на решението бр. 09-67/1 на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Крушево, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар, Билјаноски Генко, од село Пуста Река. (22)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот штембил под назив: „Хемиско тумарско вулканизерска работилница „Томиќ — Станковиќ Трајан“ ул. „Маршал Тито“ бр. 24а, Г. Петров“ се огласува за неважен. (2932)

Загубениот округли печат и штембил под назив: „Занаетчиско услужна задруга „Искра“ — Битола“ се огласуваат за неважни. (2942)

Загубениот округли печат под назив: „Собрание на општина Битола“, со грб во средината и знаците СРМ, обележан со реден број IX, се огласува за неважен. (2979)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Воена книшка на име Никола Мафчески, с. Славеј, Прилеп. (2906)

Воена книшка на име Јауми А. Исени, с. Боговиње, Тетово. (2951)

Пасош бр. 031308 на име Сефедин Фејзулаи, с. Оркуше, Гостивар. (2953)

Лична карта на име Митра Столевска, с. Сарачино, Тетово. (2964)

Свидетелство бр. 11 дел. бр. 59, за завршен испит на име Шабан Ц. Ислами, ул. „ЈНА“ бр. 234, Гостивар. (2965)

Пасош на име Слободанка Ѓорѓиоска, ул. „Пр. Пчиписки“ бр. 6, Прилеп. (2970)

Пасош бр. 0181 на име Малиќ Исмаили, с. Гол. Речица, Тетово. (2973)

Лична карта на име Трајче Трепчески, с. Ерековци, Прилеп. (2981)

Возачка дозвола бр. 172, издадена од СВР — Кр. Паланка на име Јованче С. Панчевски, с. Градец, Кр. Паланка. (2736)

Воена книшка на име Перица В. Јовановски, с. Ветуница, Кр. Паланка. (2982)

Пасош на име Ислам Муслију, с. Дол. Ѓоновица, Гостивар. (2986)

Пасош издаден од ОВР — Гостивар на име Хамди Шишко, ул. „Сл. Пепоски“ бр. 14, Гостивар. (2992)

Лична карта на име Драгољуб Степаноски, с. Тополчани, Прилеп. (2948)

Пасош бр. 011840 на име Зеадин Мурати, с. Ново Село I, Тетово. (2900)

Лична карта издадена од СВР — Гостивар на име Вајрам Аки, с. Добри Дол, Гостивар. (2896)

Пасош бр. 062969, издаден од ОВР — Кичево на име Рамо Суловски, ул. „Трап. Дол, Кичево. (3055)

Воена книшка издадена од Воен отсек — Гостивар на име Велимир Мишески, с. Тумчевиште, Гостивар. (3064)

Пасош на име Василија Велјановски, с. Дебреште, Прилеп. (3071)

Воена книшка на име Имер Ш. Азизи, с. Д. Паличиште, Тетово. (3075)

Пасош издаден од ОВР — Гостивар на име Исмаил Салија, с. Дебреше, Гостивар. (3079)

Пасош на име Ордан Николовски, ул. „Борка Талески“ бр. 148, Прилеп. (3090)

Свидетелство за завршен I клас, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ Куманово на име Јордан Сеизовски, ул. „Тодор Велков“ бр. 1-IV/10, Куманово. (2883)

Свидетелство за завршен II клас издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Нада Насевска, ул. „Гуро Гаковик“ бр. 55, Куманово. (2884)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Славољуб Стошиќ, ул. „Железничка“ бр. 5 — Скопје. (2885)

Свидетелство за I клас учителска школа, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Тодорчо Ангеловски, ул. „ЈНА“ бр. 16 Куманово. (2886)

Диплома за положен матурски испит, издадена од Индустриската стакларска школа — Рогашка Слатина на име Драган Јовановиќ, Скопје. (2882)

Свидетелство за завршен IV клас учителска школа, издадено од Учителската школа „Професор Мијалковиќ — Куманово на име Благоја Арсеновски, с. Шопско Рударе, Кратово. (2881)

Воена книшка издадена од В. П. 38510 — Рибница на име Штерјо Никола Николовски, с. Доброшане, Куманово. (2880)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Х. Т. Карпош“ — с. Ранковце — Кр. Паланка на име Стојмир Спасовски, с. Ранковци, Кр. Паланка. (2887)

Воена книшка издадена од Чрномел — Словенија на име Стојмир Спасовски, с. Ранковци, Кр. Паланка. (2888)

Службена легитимација бр. 2224, издадена од РСВР — Скопје на име Сотир Саровски, ул. „Борка Модерното“ бр. 20, Битола. (1096)

Работна книшка на име Акиф Рамадани, с. Матејче, Куманово. (1097)

Здравствена легитимација на име Недељко Келеч, В. П. 4119/11, Куманово. (1098)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Слободан Стојановски, с. Сарандиново, Прилеп. (1099)

Ученичка книшка од V одделение на име Трајан Јаколовски, с. Дуње, Прилеп. (1100)

Здравствена легитимација на име Средренко Кебаковски, ул. „Спасе Темелковски“ бр. 40, Прилеп. (1101)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гостивар на име Букурис Велиу, ул. „Шуматоска“ бр. 43, Гостивар. (1102)

Здравствена легитимација бр. 83345, на име Емин Шабани, Гостивар. (1103)

Здравствена легитимација на име Роса Каратрајкова, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 6, Т. Велес. (1104)

Работна книшка издадена од Собранието на општина Делчево на име Иван Д. Златков, с. Град, Делчево. (1105)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 204/65, издадена од ЗСО — Тетово на име Џемиљ Џемиљи, с. Д. Лешница, Тетово. (1106)

Оружен лист бр. 2576, 2530 и 2531, издаден од ОВР — Скопје на име Благоја Алексоски, Скопје. (1107)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Илчо и Бона Ангеловски, Скопје. (1108)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Аљо Нурчески, Скопје. (1109)

Оружен лист бр. 203, издаден од ОВР — Скопје на име Аљо Нурчески, Скопје. (1110)

Уверение за положени општи предмети за к. в. работник — бравар, издадено од Работничкиот универзитет — Скопје на име Борче Мрчковски, Скопје. (1111)

Работна книшка издадена од Кратово на име Катерина Петрова, Скопје. (1112)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јорданка Ангеловска, Скопје. (1113)

Диплома за к. в. работник — кондурација, издадена од Училиштето „Димитар Влахов“ — Скопје на име Исмет Кријешторец, Скопје. (1114)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Слободан Стојковиќ, Скопје. (1115)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Осмолетката „Даме Груев“ — Скопје на име Рефик Али, Скопје. (1116)

Работна книшка издадена од Скопје на име Стојан Мамутовски, Скопје. (1117)

Свидетелство за к. в. возач бр. 21233/102, издадено од Општината Кале — Скопје на име Ашим Бајрами, Скопје. (1118)

Работна книшка издадена од Кичево на име Коце Стојковски, Скопје. (1119)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драган Ѓорѓиевски, Скопје. (1120)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Борис Јорданов, Скопје. (1121)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Магбале Исени, Скопје. (1122)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Душко Крстевски, Скопје. (1123)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ајша Арифовска, Скопје. (1124)

Индекс бр. 4435, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Загорка Поповска, Скопје. (1125)

Индекс бр. 10121, издаден од Правниот факултет — Скопје на име Миомир Отовиќ, Скопје. (1126)

Свидетелство за завршена I година средна управна школа во Скопје на име Јулка Поповска, Скопје. (1127)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Хабибе Буши, Скопје. (1128)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шишман Ангеловски, Скопје. (1129)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Иснија Амзовска, Скопје. (1130)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Линдита Алиу, Скопје. (1131)

Свидетелство бр. 103/34 за завршен испит, издадено од УЗУС „Димитар Влахов“ — Скопје на име Амет Абдулаи, Скопје. (1132)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јемин Селимај, Скопје. (1133)

Работна книшка издадена од Скопје на име Марика Трпковска, Скопје. (1134)

Уверение за стручна оспособеност — ковач, бр. 16/174, издадено од Општината Кале — Скопје на име Фета Јашаров, Скопје. (1135)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вена Стојановски, Скопје. (1136)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гапија Халитовиќ, Скопје. (1137)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ангелина Велковска, Скопје. (1138)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Амди Селимов, Скопје. (1139)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Штип на име Гоце Спасовски, Скопје. (1140)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Охрид на име Љупчо Авдеевски, Скопје. (1141)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Саније Салиовска, Г. Петров. (1142)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Авдил Имеровски, Скопје. (1143)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мирјана Илиева, Скопје. (1144)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драган Трпевски, с. Вучидол, Скопје. (1145)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кочани на име Азбије Сопа, Скопје. (1146)

Работна книшка издадена од Скопје на име Слоботка Јанева, Скопје. (1147)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Македонски Брод на име Даница Здравевска, Скопје. (1148)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Предраг Тасиќ, Скопје. (1149)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Емрула Ибраими, Скопје. (1150)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Биљана Тодоровска, Скопје. (1151)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Цветко и Зора Бисовски, Скопје. (1152)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „Наум Охридски“ — с. Булачани — Скопско на име Филип Крацевски, Скопје. (1153)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „Наум Охридски“ — с. Булачани, Скопје на име Коста Димишковски, Скопје. (1154)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јасминка Тодоровска, Скопје. (1155)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гурѓа Чочова, Скопје. (1156)

Диплома за завршено среднотехничко училиште „Здравко Цветковски“ — Скопје — геодетски отсек на име Петар Младеновиќ, Скопје. (1157)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајан Атанасов, Скопје. (1158)

Потврда за користење на здравна заштита, издадена од ЗСО — Скопје на име Милка, Живко, Славица и Валентина Костовски, Скопје. (1159)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Марина Апостоловска, Скопје. (1160)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јорданка Мирчева, Скопје. (1161)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Муртезан Садик, Скопје. (1162)

Свидетелство за завршена I година педагошка гимназија „Никола Карев“ — Скопје на име Верица Здравкова, Скопје. (1163)

Оружен лист бр. 2179, издаден од ОВР — Скопје на име Михајло Груевски, Скопје. (1164)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ангелко Бојчевски, Скопје. (1165)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ѓорѓи Спасовски, Скопје. (1166)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Косара Гочкова, Скопје. (1167)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Димитар Попов, Скопје. (1168)

Воена легитимација издадена од Врање на име Боривоје Ристик, Скопје. (1169)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Заир Шериџи, Скопје. (1170)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мазес Алибегова, Скопје. (1171)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Азем Таировиќ, Скопје. (1172)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Радован Дамјановиќ, Скопје. (1173)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Даме Груев“ — Скопје на име Ејми Али, Скопје. (1174)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мина Буши, Скопје. (1175)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Афет Селим, Скопје. (1176)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Нада Илиевска, Скопје. (1177)

Свидетелство за завршен едногодишен курс за дактилографи на име Билјана Ристова, Скопје. (1178)

Работна книшка издадена од Собранието на општината Берово на име Јордан Глигоров Кировски, с. Ратеве, Берово. (1179)

Диплома за завршен испит — електро смер издадена од ЕМСУЦ — Скопје на име Радослав Матејкиќ, Скопје. (1045)

Потврда бр. 06-53021 за користење на здравна заштита издадена од КЗСО — Скопје на име Шегаде, Илијаз и Шабан Раиф, Скопје. (1046)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Муневвер Муртези, Скопје. (1343)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Станика Мисовска, Скопје. (1344)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Перо Смилковски, Скопје. (1345)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цавит Селимов, Скопје. (1346)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рамадан Муслија, Скопје. (1347)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојанка Манчевска, Скопје. (1348)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Невена Зенделска, Скопје. (1349)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кочани на име Милан Ристов, Скопје. (1350)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гоце Петровски, Скопје. (1351)

Воена книшка издадена од Нови Сад на име Александар Михајловски, Скопје. (1352)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Осмолетката „Братство“ — с. Нерези на име Муарем А. Муарем, Скопје. (1353)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драган Котевски, Скопје. (1354)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Хасима Шкриел, Скопје. (1355)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фана Јетниковска, Скопје. (1356)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Светлана Пешевска, Скопје. (1357)

Свидетелство за квалификуван работник — металург, издадено од Центарот за стручно образование при Рудниците и железарницата „Скопје“ — Скопје на име Никола Насев, Скопје. (1359)

Возачка дозвола бр. 1794, издадена од ОВР — Тетово на име Даут Реџеџи, с. Г. Речица, Тетово. (1360)

Свидетелство на име Вера Стојанова, ул. „Елпидија Караманди“ бр. 8, Битола. (1364)

Работна книшка рег. бр. 6340, серија 150593 издадена од Куманово на име Казим А. Алили, с. Ваксипче, Куманово. (1365)

Диплома за завршено Средно економско училиште „Јовче Тесличков“ — Т. Велес на име Родопи Романова, ул. „Народен фронт“ бр. 3, Т. Велес. (1366)

Свидетелство за квалификуван ѕидар, издадено од Собранието на општината Делчево на име Глигор Милековски, ул. „Вера Јоџиќ“ бр. 29, Делчево. (1368)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Марија Ристеска, ул. „Тризла“ бр. 50, Прилеп. (1370)

Ученичка книшка за завршено VII одделение на име Марика Стојаноска, ул. „Крушевска“ бр. 1а, Прилеп. (1371)

Работна книшка на име Боро Мирковиќ, ул. „Хр. Карпуш“ бр. 145, Куманово. (1372)

Индекс бр. 11787, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Маркус Минин, ул. „П. Платина“ бр. 8, Т. Велес. (1373)

Свидетелство од VIII одделение вечерно училиште на име Исмет Фихратовиќ, с. Г. Оризари, Т. Велес. (1374)

Свидетелство на име Доско Дамњаноски, с. Железна Река, Гостивар. (1375)

Свидетелство од III година, издадено од Економското училиште „Б. Кидрич“ — Гостивар на име Сариџе Н. Таџедан, ул. „Б. Кидрич“ бр. 10, Гостивар. (1376)

Здравствена легитимација на име Илија Д. Наумоски, ф-ка „Микроп“ Прилеп. (1378)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „М. Пијаде“ с. Дуње на име Грозда Миоска, с. Дуње, Прилеп. (1379)

Уверение бр. 347 за слаткарски занает на име Илми Рамадани, с. Каменџане, Тетово. (1380)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Нада Христовска, ул. „Г. Петров“ бр. 44, Битола. (1384)

Работна книшка на име Даница Арсовска, ул. „Г. Делчев“ бр. 41, Куманово. (1387)

Работна книшка рег. бр. 2394, серија бр. 622367 на име Ленка Николовска, с. Проевце, Куманово. (1389)

Свидетелство бр. 11/23, за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Мирче Ацев“ — с. Локвица на име Добривој Наумоски, с. Локвица, М. Брод. (1390)

Здравствена легитимација на име Слободан Трајков, ул. „В. Циривири“ Т. Велес. (1391)

Здравствена легитимација на име Тодор Јорданов, ул. „Пајак Платина“ бр. 28, Т. Велес. (1392)

Здравствена легитимација на име Никола Грожданлиев, с. Босилово, Струмица. (1393)

Работна книшка на име Дојчин Петковски, Рајкова кука, Куманово. (1394)

Работна книшка на име Загорка Добрева, ул. „Н. Тесла“ бр. 25, Куманово. (1395)

Работна книшка бр. 11759 на име Владо Н. Тошевски, ул. „III македонска бригада“ бр. 33а, Куманово. (1396)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „Кирил и Методиј“ на име Трајче Мановски, ул. „467“ бр. 20 Скопје. (1400)

Здравствена легитимација на име Коце Богојевски, ул. „Пр. Пчински“ бр. 35, Тетово. (1404)

Земјоделска здравствена легитимација на име Џаусет А. Салиу, Тетово. (1405)

Здравствена легитимација на име Благоица М. Ристеска, ул. „М. Пијаде“ бр. 1ж, Прилеп. (1406)

Диплома издадена од Угостителското училиште „Ванчо Паташевски“ — Охрид на име Марица Крстевска, ул. „Илинденска“ бр. 10, Куманово. (1407)

Работна книшка на име Фазли Јакупи, с. Черкези, Куманово. (1408)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Благојка Горгиева, ул. „Пр. Пчински“ бр. 9, Т. Велес. (1409)

Свидетелство за пол. матурски испит на име Даница Доновска, ул. „Г. Делчев“ бр. 78, Гостивар. (1411)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Бафтиар Селвет, Кафтанџија бр. 16, Битола. (1413)

Здравствена легитимација на име Дана Николоска, ул. „М. Пијаде“ бр. 285в, Прилеп. (1415)

Свидетелство бр. 108, за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „Карпош“ с. Уминдол на име Добринка Стојановиќ, с. Љубодраг, Куманово. (1416)

Работна книшка рег. бр. 111, серија бр. 069794 на име Аван З. Авдиевски, с. Опас, Куманово. (1417)

Работна книшка на име Трајче Трајков, с. Бегинште, Кавадарци. (1418)

Уверение за зидарски занает на име Казим Сулејмани, с. Врбјани, Гостивар. (1419)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гостивар на име Инка С. Хасани, ул. „П. Попоски“ бр. 68, Гостивар. (1420)

Здравствена легитимација на име Бранко А. Петрески, ул. „Стр. Пинџур“ бр. 3, Прилеп. (1423)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 13734/3450, издадена од ЗСО — Тетово на име Едије Хамза, с. Стримница, Тетово. (1425)

Земјоделска здравствена легитимација на име Нухи Рамани, с. Пршеце, Тетово. (1426)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Милица Манческа, с. Тополчани, Битола. (1427)

Здравствена легитимација на име Стојан Самојлоски, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 13, Тетово. (1429)

Здравствена легитимација на име Идриз Цека, ул. „Витолска“ бр. 11, Тетово. (1431)

Возачка дозвола бр. 963, издадена од ОВР — Тетово на име Кадрија Шок, с. Требош, Тетово. (1432)

Земјоделска здравствена легитимација на име Рахима Б. Хаљити, с. Раковец, Тетово. (1433)

Здравствена легитимација на име Вита Ефтимова, ул. „К. Рацин“ бр. 34, Кочани. (1434)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Крушево на име Велко Петревски, ул. „Огешево“ бр. 3, Битола. (1435)

Здравствена легитимација бр. 18144 на име Нада Соколовска, (стан стари град) Т. Велес. (1436)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Пецо Жежовски, ул. „Цв. Димов“ бр. 157, Битола. (1437)

Здравствена легитимација на име Златко Котески, ул. „11 октомври“ бр. 131, Прилеп. (1438)

Работна книшка 14848 на име Александар Николоски, с. Лисичани, Кичево. (1439)

Здравствена легитимација бр. 200141 на име Љубомир Миовски, ул. „Орце Мартинов“ бр. 34, Т. Велес. (1440)

Свидетелство бр. 156 за завршено IV одделение на име Незир Весели Хајдари, с. Градец, Неготино. (1441)

Свидетелство бр. 1/1949/50 за завршено IV одделение на име Шабан С. Авдиу, с. Градец, Неготино. (1442)

Ученичка книшка од IV одделение издадена од Основното училиште „М. Тито“ с. Јегуновце на име Борко Спировски, с. Раотинце, Тетово. (1443)

Индекс на име Блага И. Андоновска, ул. „Сл. Лумбарко“ бр. 10, Битола. (1444)

Здравствена легитимација на име Методија Илиевски, ул. „Дунавска“ бр. 1, Прилеп. (1445)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Васе Станкоска, ул. „Вл. Стојановски“ бр. 38, Прилеп. (1449)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Василе Ставровски, с. Г. Манастирец, Прилеп. (1450)

Работна книшка на име Василе Ставрески, с. Г. Манастирец, Прилеп. (1451)

Свидетелство за завршено IV одделение на име Исен Н. Ётовски, с. Мелница, Т. Велес. (1452)

Здравствена легитимација на име Аргон Души, ул. „Н. Тесла“ б. б. Гостивар. (1453)

Здравствена легитимација на име Танано Души, ул. „Н. Тесла“ б.б. Гостивар. (1454)

Возачка дозвола од Б, Ц, Е категорија на име Стеван Јелшиноски, ул. „11 октомври“ бр. 141, Прилеп. (1456)

Здравствена легитимација на име Вангел Димоски, бул. „М. Тито“ бр. 27, Прилеп. (1457)

Здравствена легитимација на име Роза Тодороска, с. Лажани, Прилеп. (1458)

Воена возачка дозвола бр. 1492 на име Коце Јанинков, В. П. 2513/5, Кичево. (1460)

Воена возачка дозвола бр. 1764, на име Мијалчо Михајлов, В. П. 2513/5, Кичево. (1461)

Здравствена легитимација на име Бафти Љоки, ул. „Полог“ бр. 5, Тетово. (1463)

Здравствена легитимација на име Драге Новески, Индустриско училиште, Гостивар. (1464)

Здравствена легитимација бр. 1594 на име Владо Игњатовски, ул. „В. Кидрич“ бр. 144, Гостивар. (1465)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Маршал Тито“ с. Жировница на име Фета Реџов Асани, с. Жировница, Гостивар. (1466)

Сообраќајна дозвола бр. 87, издадена од ОВР — Винаца на име Стојан Лазаров, ул. „М. Тито“ бр. 44, Винаца. (1467)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Мурат Абдуловски, с. Нижеполе, Битола. (1470)

Здравствена легитимација на име Марина Тунеска, ул. „М. Пијаде“ бр. 257, Прилеп. (1472)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Јоаким Крчовски, Кр. Паланка, на име Димитар В. Вановски, Кр. Паланка. (1473)

Ученичка книшка бр. 154 на име Руска Тодорова, ул. „Б. Весов“ бр. 13, Т. Велес. (1474)

Здравствена легитимација на име Абдулалим Касами, ул. „О. Николов“ бр. 11, Тетово. (1475)

Здравствена легитимација бр. 1994 на име Поре Манакоски, ул. „П. Попоски“ бр. 7, Гостивар. (1476)

Работна книшка на име Ангел Саздов, ул. „К. Рогужаров“ бр. 7, Т. Велес. (1478)

Здравствена легитимација бр. 16095 на име Марија Ристеска, ул. „Ладо Лапец“ бр. 22а, Прилеп. (1481)

Свидетелство за завршено средно економско училиште на име Захдо Асаховиќ, с. Лажани, Прилеп. (1481)

Потврда дадена место диплома за завршено средно економско училиште на име Захдо Асаховиќ, с. Лажани, Прилеп. (1482)

Свидетелство за завршено IV одделение основно училиште во с. Десово на име Хустрев Сејдиќ, с. Десово, Прилеп. (1483)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Валентина Велковска, Скопје. (1485)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Славе Јовановски, Скопје. (1486)

Работна книшка издадена од Скопје на име Тодорка Гавроска — Блажевска, Скопје. (1487)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Санија Сејдулиќ, Скопје. (1488)

- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Нада Богичиќ, Скопје. (1489)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фикирија Куртишева, Скопје. (1490)
- Свидетелство за завршено I година, издадено од Училиштето за ученици во стопанство „Коце Металец“ — Скопје на име Борис Мирковски, Скопје. (1491)
- Слободна карта издадена од ГСП — Скопје на име Ибраим Сејфула, Скопје. (1492)
- Воена книшка издадена од Славонска Пожсга на име Салих Варвара, Скопје. (1493)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вотијар Дили, Скопје. (1494)
- Работна книшка издадена од Прилеп на име Стојан Костадиновски, Скопје. (1505)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рамадан Металари, Скопје. (1506)
- Индекс бр. 14627, издаден од Филозофскиот факултет — Скопје на име Ружа Лазарова, Скопје. (1507)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Садија Сакипова, Скопје. (1508)
- Свидетелство за квалификуван работник — машинист, издадено од Градско собрание — Скопје на име Бративој Спасовски, Скопје. (1509)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Марија Гудова, Скопје. (1500)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гурѓа Куновска, Скопје. (1501)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Коста Аврамовски, Скопје. (1502)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Владашка Костова, Скопје. (1503)
- Службена легитимација издадена од ГСП — Скопје на име Никос Колензис, Скопје. (1504)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Коста Ангелковски, Скопје. (1505)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Никола Славковски, Скопје. (1506)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Небојина Трајковски, Скопје. (1507)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Светислав Цветковиќ, Скопје. (1509)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Адалет Раиф, Скопје. (1510)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Киро Ивановски, Скопје. (1511)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Владимир Манојловски, Скопје. (1512)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Слободан Стојановски, Скопје. (1513)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Маријан Стојановски, Скопје. (1514)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ангела Ризова, Скопје. (1515)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Сетир и Цвета Тодоровски, Скопје. (1516)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Димитар Ефтимов, Скопје. (1517)
- Свидетелство за положен завршен испит електро оддел, издадено од ЕМУЦ — Скопје на име Горѓи Поповски, Скопје. (1518)
- Индекс бр. 13540, издаден од Филозофскиот факултет — Скопје на име Ленче Гегова, Скопје. (1519)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ленче Гегова, Скопје. (1520)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Павлао П. Куханец, Скопје. (1521)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Емили Сулејмани, с. Никитиште, Скопје. (1522)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благородна Цветковска, Скопје. (1523)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гоце Касаловски, Скопје. (1524)
- Службена легитимација издадена од ГСП — Скопје на име Миливоје Здравковски, Скопје. (1525)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Амди Бислими, Скопје. (1526)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Казима Џековиќ, Скопје. (1527)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рамо Алиевски, Скопје. (1528)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рашида Шабутиќ, Скопје. (1529)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Симон Марковиќ, Скопје. (1530)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драган Поповски, Скопје. (1531)
- Работна книшка рег. бр. 121 серија бр. 424131, издадена од Кр. Паланка на име Стојан Јовановски, Скопје. (1532)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Редип Хасановски, Скопје. (1533)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајко Вожиновски, Скопје. (1534)
- Свидетелство за положен стручен испит — електричар, издадено од ЕМЗУС — „Коце Металец“ — Скопје на име Стојан Јовановски, Скопје. (1535)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајко Мијаковски, Скопје. (1536)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Џеваир Селами, Скопје. (1537)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Методија Алили, Скопје. (1538)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Исмет Усенов, Скопје. (1539)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бојан Димитров, Скопје. (1540)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лилјана Спиреска, Скопје. (1541)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Спасија Николова, Скопје. (1542)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лилјана Димовска, Скопје. (1543)
- Индекс издаден од Правни факултет — Скопје на име Иванка Војкова, Скопје. (1544)
- Уверение рег. бр. 2055, за завршен стручен испит вис. квалификуван работник — електро механичар — интерно, издадено од Погонот за влека на возови при ЖТП — Скопје на име Борис Велковски, Скопје. (1545)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Музифер Муртезани, Скопје. (1546)
- Индекс бр. 7812, издаден од Педагошката академија — Скопје на име Димитрула Христова, Скопје. (1547)
- Индекс бр. 4758, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Јелена Максимовиќ, Скопје. (1548)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Славка Шилинкова, Скопје. (1549)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бајрамша Бекирова, Скопје. (1550)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осметката „В. И. Ленин“ — Скопје на име Оливера Бркиќ, Скопје. (1551)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шабан Вајрамов, Скопје. (1552)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ангелина Радуловиќ, Скопје. (1553)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гурѓа Илиевска, Скопје. (1554)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Истреш, Беса и Весник Лимај, Скопје. (1555)

СОДРЖИНА

- | | |
|---|--------|
| | Страна |
| 173. Решение за именување вршител на должност директор на Филхармонијата на СР Македонија | 385 |